



24 јуни 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 13

---

Број 13 Година XVI



---

СКОПЈЕ, јуни 2022

ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 02/3055-901, 02/3055-902  
[www.karpos.gov.mk](http://www.karpos.gov.mk); [sovet@karpos.gov.mk](mailto:sovet@karpos.gov.mk)



24 јуни 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 13

---

Врз основа на член 50 а во врска со член 8 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), согласно со член 55, став 2, алинеја 8 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

### РЕШЕНИЕ

за објавување на Решение за утврдување на престанок на мандатот на директор на Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“, Општина Карпош – Скопје

1. Се објавува Решението за утврдување на престанок на мандатот на директор на Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“-Општина Карпош, Скопје бр.11-5239/1 од 21.06.2022 година, донесено од Градоначалникот на Општина Карпош.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-5312/1  
Датум: 24.06.2022 година  
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК  
НА ОПШТИНА КАРПОШ,  
Стевчо Јакимовски, с.р.



24 јуни 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 13

---

Број: 11 -5239/1  
Датум: 21.06.2022 година  
Скопје

Врз основа на член 50, став 1, точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 126 и член 127-а од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 146/19, 275/19, 311/20 и 294/21), Градоначалникот на Општина Карпош донесе

### РЕШЕНИЕ

**за утврдување на престанок на мандатот на директор на Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“ – Општина Карпош – Скопје**

1. Со ова решение се утврдува престанок на мандатот на **НАДИЦА ГИРОВСКА** директор на Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“ – Општина Карпош – Скопје, поради истек на времето за кое што е именувана, заклучно со **25.06.2022** година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

**ПРАВНА ПОУКА:** Незадоволната страна има право на жалба против ова решение во рок од 8 дена од денот на приемот на истото, до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка на работен однос во втор степен.

**ГРАДОНАЧАЛНИК  
НА ОПШТИНА КАРПОШ  
Стевчо Јакимовски, с.р.**

Доставено до:

- ЈУОДГ „Орце Николов“
- Именуваниот
- Сектор за дејности од јавен интерес
- Архива



24 јуни 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 13

---

Врз основа на член 50 а во врска со член 8 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), во согласност со член 55, став 2, алинеја 8 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

### РЕШЕНИЕ

**за објавување на Решението за именување вршител на должноста на директор на Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“ Општина Карпош, Скопје**

1. Се објавува Решението за именување вршител на должноста на директор на Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“ Општина Карпош, Скопје бр.11-5239/2 од 21.06.2022 година, донесено од Градоначалникот на Општина Карпош.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-5312/2  
Датум: 24.06.2022 година  
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК  
НА ОПШТИНА КАРПОШ,  
Стевчо Јакимовски, с.р.



24 јуни 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 13

Број: 11 -5239/2  
Датум: 21.06.2022 година  
Скопје

Врз основа на член 50, став 1, точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 126 и член 127-а од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19,146/19, 275/19, 311/20 и 294/21), Градоначалникот на Општина Карпош донесе

### РЕШЕНИЕ

**за именување вршител на должноста на директор на Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“ – Општина Карпош, Скопје**

1. Поради истекот на мандат на директорот на Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“ – Општина Карпош, Скопје, за вршител на должноста на директор од редот на вработените во Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“ – Општина Карпош, Скопје, **СЕ ИМЕНУВА** лицето **НАДИЦА ГИРОВСКА**.

2. Функцијата вршител на должноста на директор **НАДИЦА ГИРОВСКА** ќе ја врши до завршувањето на постапката за избор на директор во Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“ – Општина Карпош, Скопје, но не подолго од шест (6) месеца од денот на нејзиното именување, почнувајќи од **26.06.2022** година.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

**ГРАДОНАЧАЛНИК  
НА ОПШТИНА КАРПОШ  
Стевчо Јакимовски, с.р.**

Доставено до:

- ЈУОДГ „Орце Николов“
- Именуваната
- Сектор за дејности од јавен интерес
- Архива



24 јуни 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 13

---

## СОДРЖИНА

1. Решение за утврдување на престанок на мандатот на директор на Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“ – Општина Карпош – Скопје, со Решение за објавување и
2. Решение за именување вршител на должноста на директор Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“ – Општина Карпош, Скопје, со Решение за објавување.

Издавач: Општина Карпош  
Уредува: Сектор за правни работи  
Адреса: ул.Радика бр.9, бараки бр.1 и бр.2  
Тираж: 25 примероци